



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 608-3-291-2

Среда, 22 мај 1968

БЕЛГРАД

Број 20

ГОД. XXIV

Цена на овој број е 0,60 динари. — Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. ф.ах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732. Продавна служба 51-671.

239.

Врз основа на чл. 20 и 22 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ ВО 1968 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Во Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67, 54/67 и 14/68) по точката 14 се додава нова точка 14а, која гласи:

„14а. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, на барање од работната организација и на образложен предлог од Сојузната стопанска комора, може на таа работна организација да ѝ ја намали обврската односно да ја ослободи од обврската за откуп на минимален износ на пресметковни девизи што работната организација ја презела во смисла на Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 9/67, 32/67 и 40/67), ако настапиле околности што суштествено влијаат врз можноста за извршување на преземените обврски за плаќање на стоките чиј увоз е условно слободен.

Намалувањето односно ослободувањето од обврските во смисла на ставот 1 од оваа точка, се врши првенствено ако неискористените средства од 1967 година за плаќање стоки чиј увоз е условно слободен, а кои се пренесени во 1968 година, не можат да се користат за тие плаќања, бидејќи за односните видови стоки во 1968 година е предвиден увоз според режимот „ЛБО“, „РК“, „РК*“ и „Д“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 45
8 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

240.

Врз основа на членот 228 точка 6 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОСНОВАЊЕ ПОСТОЈАНО ПРЕТСТАВНИШТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ПРИ UNESCO

1. Се основа Постојано претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при UNESCO во Париз.

Постојаното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при UNESCO ја следи и анализира политиката на UNESCO во остварувањето на меѓународната соработка на подрачјето на културата, науката и образованието и на надлежните органи во земјата им дава свои оценки и сугестии за активноста на Југославија на подрачјето на дејноста на UNESCO, и ги врши сите други работи што се во врска со членството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во UNESCO.

2. Шефот на Постојаното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при UNESCO го назначува и го разрешува од должноста Сојузниот извршен совет.

Работниците на Постојаното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при UNESCO ги назначува и ги разрешува од должноста државниот секретар за надворешни работи.

3. Потребните средства за основање и издршка на Постојаното претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при UNESCO ќе му се стават на располагање на Државниот секретаријат за надворешни работи.

4. Државниот секретаријат за надворешни работи ќе преземе потребни мерки за извршување на оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 47
15 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

241.

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), на предлог од Сојузниот геолошки завод, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1967 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖНИ РАБОТИ

1. Во Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1967 година за геолошко-рударски истражни работи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/67) во точката 1 зборовите: „24,5 милиони“ се заменуваат со зборовите: „24,01 милиони“.

2. Во точката 1 се додава нов став 2, кој гласи: „Средствата на федерацијата предвидени со Програмата за регионални истражувања на нафта (позиција 4) и за печатење геолошки карти, студии и упатство (позиција 6), се намалуваат, и тоа:

1) на позицијата 4 — Регионални истражувања на нафта, за 152.836 динари;

2) на позицијата 6 — Печатење геолошки карти, студија и упатство, за 337.164 динари.
3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 46
15 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

242.

Врз основа на точката 4 од Одлуката за определување премии за кравјо и овчо млеко во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), во согласност со сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА О-ПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1968 ГОДИНА

1. Работните организации што произведуваат кравјо и овчо млеко сами или во кооперација со индивидуални производители (60 натамошниот текст: корисници на премија), ги остваруваат премиите од точката 1 на Одлуката за определување премии за кравјо и овчо млеко во 1968 година (во натамошниот текст: Одлуката) врз основа на барање за премија поднесено до Службата на општественото книговодство кај која имаат жиро-сметка.

Како кравјо и овчо млеко од сопствено производство (точка 1 став 1 под 1 од Одлуката) се подразбира кравјо и овчо млеко што корисникот на премијата го произведува во сопствена режија.

Како кравјо и овчо млеко произведено во кооперација со индивидуални производители (точка 1 став 1 под 2 од Одлуката) се подразбира кравјо и овчо млеко произведено врз основа на договор за кооперација.

2. Премиите од точката 1 на Одлуката се исплатуваат за кравјо и овчо млеко што содржи најмалку 3,2% млечна маст.

За кравјо и овчо млеко што содржи помалку од 3,2% млечна маст не можат да се остваруваат премии, ниту количините на такво млеко можат да се пресметуваат на количини на млеко со 3,2% млечна маст заради остварување премија.

За кравјо и овчо млеко од сопствено производство на корисникот на премијата кое што содржи повеќе од 3,2% млечна маст се врши пресметување на количините на таквото млеко на количини со 3,2% млечна маст. Кравјо млеко од сопствено производство на корисникот на премијата кое што содржи над 4% млечна маст се пресметува како да содржи 4% млечна маст, а овчо млеко од сопствено производство на корисникот на премијата кое што содржи над 5% млечна маст се пресметува како да содржи 5% млечна маст.

3. Матичното книговодство и селекцијата и контролата на продуктивноста на молзните крави (точка 2 од Одлуката) корисникот на премијата ги води според стручното упатство од Југословенскиот земјоделско-шумарски центар во Белград.

4. Кон барањето за премија корисникот на премијата прилага:

1) фактура за извршената продажба на кравјо и овчо млеко или потврда за преработката односно продажбата на млекото во сопствен погон односно преку своја продавница. Во оваа фактура односно потврда мора да биде назначен и процентот на млечната маст;

2) доказ за испораката на продаденото млеко (товарен лист, отпремница и сл.), со датум на испораката;

3) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, во која е назначено кои количини кравјо односно овчо млеко за кое се бара премија произлегуваат од сопствено производство, а кои од производство во кооперација со индивидуални производители;

4) пресметка на премиите, во која се внесуваат податоци за продадените и испорачените фактични и пресметани количини кравјо и овчо млеко, изразени во литри;

5) препис од потврдата за воведување и уредно водење на матичното книговодство, селекцијата и контролата на продуктивноста на молзните крави, издадена од републичка односно покраинска установа што се занимава со селекција и со матичното книговодство на добитокот, а која ќе ја определи републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за земјоделството. Потврдата важи 6 месеци од денот на издавањето;

6) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството — за млеко произведено во кооперација, дека со индивидуалните производители е склучен договор за производство на млеко, во која потврда мораат да бидат наведени броевите под кои договорите се заведени кај корисникот на премијата;

7) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството дека испорачаното млеко содржало најмалку 3,2% млечна маст.

Покрај исправите од ставот 1 на оваа точка, корисникот на премијата е должен во рок од три месеци од денот кога ја наплатил премијата од средствата предвидени во сојузниот буџет, да поднесе доказ дека премијата во износ од 0,10 динари за 1 литар кравјо и овчо млеко од сопствено производство и од производство во кооперација, која што се обезбедува согласно со републичкиот пропис (точка 1 од Одлуката), е наплатена од страна на купувачот односно погонот или продавницата на корисникот на премијата. Како доказ дека таа премија е наплатена служи преписот на делот од бирманскиот налог врз основа на кој е наплатена премијата, со назначување на производителот на млекото, количината на млекото и наплатената премија и со заверка од купувачот односно погонот или продавницата на корисникот на премијата. Ако корисникот на премијата не го поднесе овој доказ во определениот рок, должен е во натамошниот рок од 8 дена да го врати износот на премијата наплатена од сојузниот буџет.

5. Кога Службата на општественото книговодство ќе утврди дека барањето за премија во поглед пресметката и документацијата е исправно, го одобрува износот на премијата во корист на жиро-сметката на корисникот на премијата, а на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/68-03 — Сојузна премија за кравјо млеко од сопствено производство, или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/68-02 — Сојузна премија за кравјо млеко од кооперација, или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/68-04 — Сојузна премија за овчо млеко од сопствено производство, или на товар на сметката бр. 608-630/1-1-1/68-05 — Сојузна премија за овчо млеко од кооперација.

6. Ако кон барањето за премија се прилагаат преписи на изворни исправи (фактура, товарен лист и др.), тие мораат да бидат потпишани од овластените лица и на нив мора да биде втиснат печатот на корисникот на премијата, а изворните исправи се поднесуваат на увид.

Службата на општественото книговодство е должна на секоја изворна исправа од ставот 1 на оваа точка која што се поднесува на увид да назначи дека премијата е исплатена.

7. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

9 бр. 1315/7
16 мај 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др **Боривоје Јелиќ**, с. р.

243.

Врз основа на точката 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68), во согласност со сојузниот секретар за стопанство и сојузниот секретар за надворешна трговија, директорот на Сојузниот завод за цени издава

НАРЕДБА**ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ**

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/68) во точката 1 одредбата под 3 се заменува со 20 нови одредби, кои гласат:

- | | |
|--|--------------|
| „3) 001-10-21 Бикови за колење и работа
во износ од 1,00 динари за 1 килограм; | 01.02/26 |
| 4) 001-10-50 Јуници (до заклучно 2 години)
во износ од 1,00 динари за 1 килограм; | 01.02/46 |
| 5) 001-10-60 Јунчиња (до заклучно 2 години)
во износ од 1,00 динари за 1 килограм; | 01.02/56 |
| 6) 001-30-10 Свињи месести
во износ од 1,40 динари за 1 килограм; | 01.03/2а |
| 7) 001-30-20 Свињи масни
во износ од 1,40 динари за 1 килограм; | 01.03/2б |
| 8) 001-30-30 Свињи за бекон
во износ од 1,70 динари за 1 килограм; | 01.03/2в |
| 9) 001-30-40 Свињи мршави
во износ од 1,40 динари за 1 килограм; | 01.03/2а |
| 10) 011-10-11 Месо говедско, свежо и ладено
во износ од 2,50 динари за 1 килограм; | 02.01/16,в,г |
| 11) 011-10-12 Месо говедско, смрзнато
во износ од 2,10 динари за 1 килограм; | 02.01/16,в,г |
| 12) 011-30-11 Месо свинско, со масни делови, свежо и ладено
во износ од 1,60 динари за 1 килограм; | 02.01/3а, б |
| 13) 011-30-12 Месо свинско, со масни делови, смрзнато
во износ од 1,60 динари за 1 килограм; | 02.01/3б, а |
| 14) 011-30-21 Месо свинско, без масни делови, свежо и ладено
во износ од 2,00 динари за 1 килограм; | 02.01/3в |
| 15) 011-30-22 Месо свинско, без масни делови, смрзнато (свинско каре од грб)
во износ од 3,00 динари за 1 килограм; | 02.01/3в |

- | | |
|---|-------------------------|
| 16) 011-30-31 Месо од месести свињи, свежо и ладено
во износ од 2,00 динари за 1 килограм; | 02.01/3б, в |
| 17) 011-30-32 Месо од месести свињи, смрзнато
во износ од 2,00 динари за 1 килограм; | 02.01/3б, в |
| 18) 012-10-10 Бекон
во износ од 2,00 динари за 1 килограм; | 02.01/3г, и
02.06/1в |
| 19) 012-10-20 Месо свинско во саламура
во износ од 2,00 динари за 1 килограм; | 02.06/1г |
| 20) 091-30-11 Маст свинска и сурова
во износ од 0,90 динари за 1 килограм; | 15.01/1 |
| 21) 091-30-12 Маст свинска пресувана
во износ од 0,90 динари за 1 килограм; | 15.01/1 |
| 22) 022-30-20 Павлака
во износ од 0,13 динари за една масна единица.“ | 04.01/2 и 3 |

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17/59/1
17 мај 1968 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за цени,
Никола Филиповиќ, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ**

Се разрешува Бранко Дамјановиќ од должноста помошник сојузен секретар за внатрешни работи со 30 јуни 1968 година, поради одење на друга должност.

Б. бр. 48
8 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 89 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ**

Се разрешува Обрад Бојовиќ од должноста советник на генералниот директор на Сојузниот завод

за стопанско планирање со 1 јануари 1968 година,
поради одење во пензија,

Б. бр. 49
8 мај 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликува за заслуги во развивањето и зацврстувањето на соработката и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Чехословачката Социјалистичка Република

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Јожеф Павличек, генерален конзул на Чехословачката Социјалистичка Република во Загреб.

Бр. 29
24 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на членот 217 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и членот 4 од Законот за одликувањата одлучува да се одликуваат за заслуги на делото ширење на братството и единството меѓу нашите народи

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Кухар Јанез и Ројец инж. Стане;

за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Крагељ Мирослав, Крајнц Виктор, Маркељ Франц, Мателич Силвестер, Смасек Емил;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бурја-Клеменчич Мара, Церар Силва, Ферлич Марија, Франц-Кременчек Мајда, Фурлан Романа, Добрин Андреј, Ерјавец-Шимновец Марта, Габершич Франц, Хочевар Мирослав, Јерас Борут, Јеше Антон, Кисовец-Радешчек Драгомира, Кокаљ Јоже, Ковач Иван, Крамар Франц;

Маринц Марјан, Машера др Маријан, Метелко Мартин, Микуш Стане, Млакар Ана, Мори инж. Петер, Павлич Михаел, Плевник Албина, Роѓа Драга, Сајко-Корун Росанда, Слатиншек-Безлај Олга, Слокан Јакоб, Смеркар Јожица, Сосе Карел, Стани Цирил, Стопар Марко, Вебле Душан, Видмар Јанко, Жабкар-Медвед Олга, Жилник Леополд;

за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Крањц Иво;

за заслуги и постигнати успеси во областа на стопанскиот, културниот и општествениот развој на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ајлец Рафаел, Август Станко, Матијевиц-Августин Луција, Милавец инж. Франц, Рочник-Холз-Дана, Слак Франц, Водопивец Маријан;

СО МЕДАЛЈА ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Зорко-Коцмун Хелена;

за примерно залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛЈА НА ТРУДОТ

Беранек Франчишка, Бишчак Франц, Чрнелич Винко, Драшлар-Михелчич Марија, Југ-Лаврич Штефанија, Лаимиш-Шкерљ Ана, Логар Даница, Валант Марјан, Војновиц-Виршек Марија.

Бр. 30
27 март 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
239. Одлука за дополнителен на Одлуката за увозот во 1968 година на стоки чиј увоз е условно слободен — — — — —	385
240. Одлука за основање Постојано претставништво на Социјалистичка Федеративна Република Југославија при UNESCO —	385
241. Одлука за измена и дополнителен на Одлуката за Програмата за употреба на средствата предвидени во сојузниот буџет за 1967 година за геолошко-рударски истражни работи — — — — —	385
242. Наредба за начинот и постапката за остварување на премиите според Одлуката за определување премии за кравјо и овчо млеко во 1968 година — — — — —	386
243. Наредба за измена на Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи — — — — —	387